

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **18-12/2018**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за внатрешни работи на РМ**

I.1.2) Адреса: **Димче Мирчев бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Мирјана Митковска** Адреса на е-пошта: **mirjana_pavlovska@moi.gov.mk**
Телефон/Факс: **02 314 23 03/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги за контрола на квалитет

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција/Конечна цена
2	Одредување на квалитет на предива, конци и други материјали по пат на лабораториско испитување	Конечна цена
3	Одредување на квалитет на ткаенини и плетенини	Конечна цена
4	Одредување на квалитет на готови производи од текстил	Конечна цена
5	Одредување на квалитет на стоки од природна/вештачка кожа	Конечна цена
6	Одредување на квалитет на готови производи од кожа	Конечна цена
8	Изготвување и ревизија на технички спецификации	Конечна цена

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција/Конечна цена
10	Одредување на квалитет на нафтени деривати- моторни и индустриски масла	е-Аукција
11	Одредување квалитет на нафтени деривати- антифриз	е-Аукција

II.9) Рамковна спогодба: **Да**

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи **Не**

Рамковната спогодба ќе се склучи со **еден економски оператор**

Времетраење на рамковната спогодба

Период во месеци: **24**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **21**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Да**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **09.05.2018**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **18.1-38665/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **2**

Највисока добиена понуда: **52.300,00**

Најниска добиена понуда: **1.100,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг МАККОНТРОЛ ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **29-ТИ НОЕМВРИ 66**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **5.000.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **5.428.000,00**

IV.4) Информации за рамковната спогодба

IV.4.1) Страни во рамковната спогодба:

а) Назив на договорните органи

б) Назив на економските оператори

Назив/Име
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг МАККОНТРОЛ ДОО Скопје

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **18.06.2018**

ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	1	Друштво за контрола на квалитет и квантитет на стоки МАКИНСПЕКТ ДОО Скопје	Услуги за контрола на квалитет	118.000,00
2	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11	Друштво за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг МАККОНТРОЛ ДОО Скопје	Услуги за контрола на квалитет	5.428.000,00
			Вкупно:	5.546.000,00
			Проценета вредност на набавката со ДДВ:	5.900.000,00
			Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:	0,00

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ